



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
ИНФО ЛИНИЈА  
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222  
Е-пошта: info@fzo.org.mk  
Web:

www.fzo.org.mk

Дата: 06.09.2013

## СООПШТЕНИЕ

### *За референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија*

Во Службениот весник на Република Македонија бр. 119/2013 од 29.08.2013 е објавена Одлука на Управниот одбор на ФЗОМ за измени и дополнувања на Одлуката за референтни цени на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување, со која се врши **дополнување на 49 нови заштитени имиња на лекови** кои опфаќаат 37 лекови по генерика со одредена фармацевтска дозажна форма и јачина од примарната позитивна листа кои се издаваат на рецепт во ПЗУ аптеките на товар на Фондот. Тоа претставува 5% зголемување на вкупниот број на лекови со референтна цена. Одлуката за утврдување на референтните цени на лекови се дополнува и со **нови 9 заштитени имиња на лекови** за 8 генерики со фармацевтска дозажна форма и јачина од Листата на лекови кои паѓаат на товар Фондот од болничката позитивна листа (за болничка здравствена заштита).



Со ова вкупниот број на лекови според заштитено име за кои Фондот има утврдено референтна цена се зголеми на 1672 лека (1018 лека од примарна листа и 654 лека од болничка листа).



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
ИНФО ЛИНИЈА  
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222  
Е-пошта: info@fzo.org.mk  
Web:

www.fzo.org.mk

**Графикон 1: Лекови по заштитено име со референтна цена**




**Графикон 2: Лекови по генерика со фармацевтска форма и јачина со референтна цена**




Со дополнувањето на нови лекови во Одлуката за утврдување на референтните цени на лекови се зголемува изборот на лекови за осигурениците и конкуренцијата на пазарот на лекови во РМ со што се очекуваат и позитивни ефекти за намалување на одредени цени на лекови, како што покажува и досегашното искуство на Фондот. Со ова истовремено се зголемува и број на лекови без доплата за осигурениците.

**Графикон: Лекови по генерика со фармацевтска форма и јачина без доплата**



**Графикон: Лекови по заштитено име без доплата**



Дополнување на нови готови лекови од примарната позитивна листа има за генерики од групите на лекови за: желудник, маснотии во крвта, шеќер во крвта, простата, антибиотици, против



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
ИНФО ЛИНИЈА  
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222  
Е-пошта: info@fzo.org.mk  
Web:

www.fzo.org.mk

воспаление и антиревматици, остеопороза, паркинсонова болест, епилепсија, Алцхајмерова болест и нервен систем. Во прилог е дадена табела со лековите.

Измените и дополнувањата на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови стапија на сила на 29 август 2013 година.

ФЗОМ континуирано и редовно врши проверки и соодветно ажурирање на Одлуката за утврдување на референтните цени на лекови согласно актуелните состојби и законските прописи. Ова е една од многуте активности кои ФЗОМ доследно ги превзема во интерес на осигурениците.



Со почит,  
ФЗОМ